

ЗАПИСНИК

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА РАДОВИШ
Бр. 03-84/3
16.02.2011

Од 35-седница седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден 27.01.2011 г. (четврток) со почеток од 12,00 часот во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш.

Присуствуваат 19 членови на Советот на општина Радовиш. На седницата не присуствува градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков локалните медиуми ТВ Кобра и ТВ ЕМИ се присутни.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и предложи дополнување на дневниот ред со следниве точки:

1. Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;
2. Предлог-Решение За именување на претставници од ЕЛС - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;
3. Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја"-Радовиш;
4. Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја"-Радовиш;
5. Предлог-Одлука за давање гаранција за задолжување на ЈП „Плаваја„ Радовиш
6. Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на ЈП „Плаваја„ Радовиш

Ѓорѓи Атанасов

1. Расправа околу откупот на тутунот и проблемите што се случуваат околу откупот?
Образложение тутунот производителите бараат од нас да донесеме порепораки или заклучоци за задолжување на градоначалникот и пратениците како вишокот на тутунот се откупи во нашиот монопол се преземе.

Митко Стефанов

На 33 седница беше поставено прашање околу укинувањето на комуналната такса за уличното осветлување. Беше одговорено од страна на градоначалникот ако донесете Одлука јас ќе ја испочитувам зашата Одлука. Претседавачот кажа дека е потребно на почетокот на седницата кога се утврдувал дневниот ред да се предложи допуна на дневниот ред и за наредната седница ако не предложам јас тогаш советничката група на ВМРО ќе ја предложи. Јас денес предлагам Одлука за ослободување од плаќање на авно улично осветлување за граѓаните кои имаат објекти ван градежниот реон. Да важи по поднесување на барањето со број на броилото, место на објекто и да васжи од први наредниот месец. Предлагвам до колку се обезбеди улично да престане да важи Одлуката.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предлогот за дополнување на Дневниот ред: Предлог-Одлука за давање гаранција за задолжување на ЈП "Плаваја"-Радовиш

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати предложената допуна.

Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на ЈП "Плаваја" Радовиш. Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати предложената допуна.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов

Предлогот на Ѓорѓи Атанасов, околу откупот на тутунот, Ѓорѓи Атанасов е претседател на Комисијата за земјоделие и ние на предходната седница го усвоивме заклучокот од комисијата за земјоделие и кој заклучок беше прифатен од Советот. Од тие причини не гледам зошто има потреба да се донесува заклучок кој со 5-ЗА на комисијата е прифатен и мое размислување дека да повторно се стави на дневен ред таква точка и повторно се донесува исти заклучок не е во ред.

Предлогот на Ѓорѓи Атанасов Советот на општина Радовиш со 7-ЗА и 12-Против не го прифати предложениот дневен ред.

Со целосен респект на советникот и мое размислување е да дадеме простор по оваа да се произнесат надлежните и компетентни луѓе во општина Радовиш и да ја дефинираат Одлуката и за наредната седница ја ставиме одлуката и да бидеме заштите и вие и јас .

Митко Стефанов
Зо одлуката го цитирам Статутот и предлагам да дадеме пауза од 5 минути да ја разгледа комисијата, дека ни ја достави. На минатата седница доставив и материјали за Одлуката.

Предлогот на Митко Стефанов Советот на општина Радовиш со 7-ЗА и 12-Против не го прифати предложениот дневен ред.

Билјана Теохарева Филипова Процедурално
Зидејќи ниту една точка на дневен ред предложена од Советничката група на СДСМ до ден денешен не е прифатена. Сметаме дека проблемот со тутонопроизводителите е број еден проблем во општината а не назначувањето на членови на Управен одбор и технички грешки од 0 до 10 хектари во знак на поддршка на тутонопроизводителите и револт СДСМ ќе ја напушти оваа седница.

Советот на општина Радовиш ја продолжи седницата да работи со 12 советника.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предложениот дневен ред.

Советот со 12-ЗА го прифати дневниот ред.

Усвојување на Записник од 33 седница.

Усвојување на Записник од 34 седница.

- . Советнички прашања;
- . Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на атриштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од 1.01.2011 год.
- . Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011 година
- . Предлог-Одлука за донесување на измена и допуна на ДУП за дел од УБ-27-А во Радовиш
- . Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Игор Горгиев од с. Војславци за почнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1244/6 О Војславци
- . Предлог-Правилник за утврдување на критериумите, условите, постапката и висината за оделување на парична помош
- . Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте Писирков" Радовиш
- . Предлог-Решение за именување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте Писирков" Радовиш
- . Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;
- 3. Предлог-Решение За именување на претставници од ЕЛС - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;
- 1. Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја"-Радовиш;
- 2. Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја"-Радовиш;
- 3. Предлог-Одлука за давање гаранција за задолжување на ЈП „Плаваја„ Радовиш
- 4. Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на ЈП „Плаваја„ Радовиш
- 5. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.

Усвојување на Записник од 33 седница.

Советот со 12-ЗА го прифати записникот од 33 седница.

Усвојување на Записник од 34 седница.

Советот со 12-ЗА го прифати записникот од 34 седница.

Точка 1

летнички прашања;

Точка 2

Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од 11.01.2011 год.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Извештај за состојбата во областа на јавниот ред и мир и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на ПС ОН-Радовиш за периодот од 01.07.2010 до 31.12.2010 год. бр. 07-25/1 од 11.01.2011 год.

Точка 3

Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011 година.

Александар Иванов

Изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011 година се врши исправка во УБ-13, место 0 треба да стои 2 хектари, УБ-14-16,10 треба да стои 16 ха, и во УБ-15-0 треба да е 10,24 ха.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на општина Радовиш за 2011 година.

Точка 4

Предлог-Одлука за донесување на измена и допуна на ДУП за дел од УБ-27-А во Радовиш.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за донесување на измена и допуна на ДУП за дел од УБ-27-А во Радовиш.

Точка 5

Предлог-Одлука за давање согласност на барателот Игор Горгиев од с. Војславци за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1244/6 КО Војславци

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за давање согласност на барателот Игор Горгиев од с. Војславци за отпочнување на постапка за изработка на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 1244/6 КО Војславци

Точка 6

Предлог-Правилник за утврдување на критериумите, условите, постапката и висината за доделување на парична помош.

Ѓорѓи Манев

Предлог за измена во член 3 став еден во делот кадестои 3 члена да стои два члена од редот на работниците во општинската администрација и еден член од комисијата за финансирање и буџет.

Предлогот на Ѓорѓи Манев едногласно беше прифатен од Советот.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Правилникот за утврдување на критериумите, условите, постапката и висината за доделување на парична помош.

Точка 7

Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на училишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш

Точка 8

Предлог-Решение за именување на членови на Училишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за именување на членови на училишниот одбор на ОУ "Крсте П Мисирков" Радовиш

Точка 9
Предлог-Решение за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш.

Точка 10
Предлог-Решение За именување на претставници од ЕЛС - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решение За именување на претставници од ЕЛС - Радовиш во Училишниот одбор на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш;

Точка 11
Предлог-Решение за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја" -Радовиш;

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението за разрешување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја" -Радовиш;

Точка 12
Предлог-Решение За именување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја" -Радовиш.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА го прифати Предлог-Решението За именување на членови на Управниот одбор на ЈП "Плаваја" -Радовиш.

Точка 13
Предлог-Одлука за давање гаранција за задолжување на ЈП <Плаваја> Радовиш

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за давање гаранција за задолжување на ЈП Плаваја-Радовиш

Точка 14
Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на ЈП "Плаваја" Радовиш

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог- Одлука За давање на користење и одржување ново специјално комунално возило за одржување на канализациона мрежа сопственост на општина Радовиш на користење и одржување на ЈП "Плаваја" Радовиш

Точка 15
Исвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ги усвои Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш одржана на ден 27.01.2011 година :

- Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 32 седница одржана на 1.01.2011 година;
- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој 31 седница одржана на ден 24.01.2011 година;
- Комисија за мандатни прашања, избори и именувања 15-та седница одржана на ден 24.01.2011 год;
- Комисија за јавна безбедност и безбедност во сообраќајот и противпожарната заштита 14-та седница одржана на ден 21.01.2011 год.;
- Комисија за еднакви можности на жените и мажите 10-та седница одржана на ден 27.01.2011 год.;

Со исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 13.30 ч.

Совет на општина Радовиш
претседател,
Сашко Николов

